

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2022 - 2024 година, на ЈКП КЛЕПА Градско, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр.08-133/21 од 14.07.2021 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 август 2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП КЛЕПА Градско за регулиран период 2022-2024 година

1. На ЈКП КЛЕПА Градско се утврдува просечна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
 - за 2022 година во износ од 25,69 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 25,94 ден/м³;
 - за 2024 година во износ од 26,28 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 1,32%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 1,30%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2024 година изнесува 1,28%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 25,35 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 26,03 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 25,60 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 26,28 ден/м³;
 - за 2024 година:
 - минимална просечна тарифа 25,95 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 26,62 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување важи за регулиран период 2022-2024 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува на и веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2022 година.

Образложение

ЈКП КЛЕПА Градско, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2022-2024 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр.08-133/21 од 14.07.2021 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈКП КЛЕПА Градско ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈКП КЛЕПА Градско во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2020 година:

Опис	2020
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	1.321.087
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	32.149
Трошоци за осигурување на основни средства	11.136
Бруто плати	1.012.602
Други услуги	92.129
Останати и вонредни трошоци	928.747
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	9.139
Вкупно оперативни трошоци	3.406.988
Остварена просечна пондерирана тарифа	24,56

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	3.464.612	3.504.734	3.558.184
Амортизација	денари	7.559	7.176	6.814
Средства за ликвидност	денари	17.739	17.935	18.198
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани средства	денари	75.562	75.103	74.667
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	3.565.471	3.604.948	3.657.863
Количина	m³	128.026	127.303	126.588
Просечна тарифа	ден/m³	27,49	27,95	28,53
Минимална просечна тарифа	ден/m³	27,12	27,59	28,16
Максимална просечна тарифа	ден/m³	27,85	28,32	28,90

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 30 јули 2021 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 6 август 2021 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП КЛЕПА Градско, за регулиран период 2022-2024 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1502/2 од 12 август

2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2022-2024 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	3.412.467	3.446.514	3.493.423
Амортизација	денари	7.559	7.176	6.814
Средства за ликвидност	денари	17.469	17.635	17.866
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани основни средства	денари	73.811	73.362	72.936
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	3.511.306	3.544.688	3.591.040
Количина	m³	134.903	134.903	134.903
Просечна тарифа	ден/m³	25,69	25,94	26,28
Минимална просечна тарифа	ден/m³	25,35	25,60	25,95
Максимална просечна тарифа	ден/m³	26,03	26,28	26,62

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2022 – 2024 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно планираните трошоци во 2021 година зголемени за инфлација и истите изнесуваат 1.341.646 денари за 2022 година, 1.368.479 денари за 2023 година и 1.395.849 денари за 2024 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 33.159 денари за 2022 година, 33.640 денари за 2023 година и 34.133 денари за 2024 година;
3. Трошоците за осигурување се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 11.717 денари за 2022 година, 11.792 денари за 2023 година и 11.895 денари за 2024 година;
4. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 991.715 денари за 2022 година, 997.263 денари за 2023 година и 1.014.957 денари за 2024 година;
5. Другите услуги се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 95.868 за 2022 година, 96.915 денари за 2023 година и 98.080 денари за 2024 година;
6. Останатите и вонредните трошоци во 2022 година се прифатени согласно реализираните трошоци во 2020 година, додека за другите две години од регулираниот период се задржани на исто ниво и истите изнесуваат 928.747 денари за сите три години од регулираниот период;

7. Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот на работењето се прифатени согласно Барањето и истите изнесуваат 9.616 денари за 2022 година, 9.677 денари за 2023 година и 9.762 денари за 2024 година

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 7.559 денари за 2022 година, 7.176 денари за 2023 година и за 2024 година амортизацијата на сопствените основни средства изнесува 6.814 денари.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 17.469 денари за 2022 година, 17.635 денари за 2023 година и 17.866 денари за 2024 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2022 година изнесува 73.811 денари, за 2023 година 73.362 денари и за 2024 година изнесува 72.936 денари.

Количината на водата за пиење за сите години од регулираниот период е утврдена да изнесува изнесува 134.903 m³, имајќи го во предвид остварениот висок процент на неприходуваната вода во претходните години, како и целите за намалување на неприходуваната вода, утврдени со индикаторите на успешноста за водната услуга.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 25,69 ден/m³ за 2022 година, 25,94 ден/m³ за 2023 година и 26,28 ден/m³ за 2024 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување ЈКП КЛЕПА Градско треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Градско.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈКП КЛЕПА Градско ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување изнесува 1,32% за 2022 година, 1,30% за 2023 година и 1,28% за 2024 година.

ЈКП КЛЕПА Градско при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈКП КЛЕПА Градско да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

**Заменик Претседател на Регулаторна
комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија**

Enver Elmazi

**УП1 бр.08-133/21
12 август 2021 година
Скопје**